

НОВА ТРКА ВО ВОО НА СУПЕРС

Во последно време затегнатоста на односите меѓу САД и Руската федерација сè повеќе е присутна во нивните крајно спротивставени позиции во однос на најважните кризни жаришта во светот, како што е проблемот со Косово, иранската и севернокорејската нуклеарна програма, воените интервенции во Авганистан и во Ирак, блискоисточното прашање и други глобални проблеми.

Ваквата состојба влијае и врз натамошното позиционирање на супер силите САД и Русија во поглед на запирањето на трката во вооружувањето, која почна во периодот на детант и која сега се заканува да продолжи не само со зголемување на воените арсенали или нивна пролиферација на други држави, туку и во поглед на трката за освојување на Вселената, во која се вклучуваат и Индија и Народна Република Кина.

САД веќе го запираат процесот на дислокација на своите трупи од европска територија и продолжуваат со напорите за изградба на антиракетниот штит во Полска и во Чешка, како одбрана од евентуален ракетен напад од страна на Иран или на други земји од Блискиот и од Далечниот Исток, како и со проширувањето на НАТО пактот кон руските граници.



ОРУЖЈЕТО ПОВТОРНО КАКО ФАКТОР

тивирање на рускиот одбранбен комплекс во случај на истрелување на ракетен проектил на Иран кон Западот, кој би бил пресретнат со истрелување американска ракета од териториите на овие соседни земји на Русија, внесе дополнителна вознемиреност кај светските воени аналитичари, кои одамна зборуваат за почеток на нов период на студената војна меѓу двете супер сили, САД и Руската федерација, кој ќе се одрази и врз отпочнувањето на новата трка во вооружувањето. Тие односи се влошија и по руската одлука за воведување мораториум на Договорот за конвенционално оружје во Европа.

Имено, на 12 декември оваа година стапи во сила рускиот мораториум на Договорот за конвенционални сили во Европа, откако минатиот месец рускиот претседател Владимир Путин го потпиша Законот со кој се прекинува учество на Руската федерација во овој акт, а со тоа дојде и до престанок на размената на информации со останатите држави-учеснички во Договорот, а се забранува пристапот на меѓународни инспектори, кои ќе го надгледуваат руското оружје од овој тип. Ова е направено поради тоа што членките на НАТО не ја ратификувале изменетата верзија на Договорот. Со Договорот за конвенционалните сили во Европа, кој беше потпишан во 1990 година, беа пропишани границите за бројот на конвенционалното оружје и на воените трупи кои можат да бидат распоредени западно од планината Урал, до каде се протега европскиот дел од руската територија.

Началникот на Генералштабот на руската армија, генералот Јури Балујевски, ги обвини САД и НАТО дека постојано ја провоцирале Москва, а американските планови за изградба на антиракетен штит во Полска и во Чешка биле насочени против Русија.

Русија ќе возврати со интерконтинентална ракета ако биде активирани само еден проектил од американскиот антиракетен штит во Европа, бидејќи автоматизираниот систем на пресретнувачки ракети на штитот тоа би го препознал како закана за Русија!

Под претпоставка Иран да истрела проектил кон САД, пресретнувачките ракети, кои се дел од антиракетниот штит би полетале од Полска кон руска територија, на што би се активирал рускиот одбранбен систем, објаснува генерал Балујевски.

ЗАЛАДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ИСТОК-ЗАПАД

Инаку, се смета дека ваквиот радикален чекор на Москва, кој претставува нова фаза од новата ера на заладувањето на односите Исток-Запад, всушност значи одговор на американските упорни настојувања за изградба на



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

Изјавата на началникот на Генералштабот на руската армија, Јури Балујевски, дека со поставувањето на американскиот антиракетен штит на териториите на Полска и Чешка постои голема можност за ак-

РУЖУВАЊЕТО ИЛИТЕ

антиракетниот штит во Полска и во Чешка, кој би ја штител Европа од евентуални ирански ракетни напади, како и поради ширење на НАТО пактот во насока на Исток. Властите во Москва повеќе пати истакнуваа дека на тој начин биле "загрозени интересите на Русија".

Меѓутоа, дел од аналитичарите се согласуваат со оценката дека одлуката на Москва за практичното запирање на Договорот за конвенционално оружје во Европа ја одразува сè поголемата самоувереност на Русија, која сака повторно да ја преземе улогата на светска воена сила.

Првобитната верзија на Договорот за конвенционалните сили во Европа беше еден од главните договори постигнати во студената војна, односно поточно во периодот на детантот меѓу тогашните две велесили, кој поинаку се манифестираше со низа договори за редуција на оружјето со кое располагаа тогашните воени блокови, НАТО пактот и Варшавскиот договор, додека неговата ревизија од 1999 година претставуваше обид да се прикаже свртувањето во односот на воените сили по распаѓањето на Советскиот Сојуз. Иако во 2004 година Руската федерација ја ратификуваше изменетата верзија на Договорот за конвенционалните

сили во Европа, САД и останатите членки на НАТО одбија да го направат истото, истакнувајќи дека Москва најнапред треба да ја исполни својата обврска и да ги повлече вооружените сили од териториите на Грузија и на Молдавија.

При тоа е неизвесно дали со стапувањето во сила на овој мораториум Русија ќе изврши прераспоредување на своето оружје и ќе распореди нови трупи.

ШТО ПРАВАТ САД?

Од друга страна, пак, САД одлучија да го запрат повлекувањето на своите воени сили од територијата на Европа. Американските трупи беа многу присутни на стариот континент за време на изразената конфронтација меѓу САД и Советскиот Сојуз. По крајот на Студената војна и по потпишувањето на договорите за разоружување со некогашниот Советски Сојуз, Пентагон почна да ги евакуира своите трупи од Европа. Американската администрација планираше да остави само околу 24.000 војници во Европа до крајот на 2008 година, наспроти сегашниот состав од околу 43.000 американски војници, кои во моментов служат во Европа. Меѓутоа, според пишувањето на виенскиот весник "Ди Пресе", изгледа дека САД го промениле своето мислење откако ја увидоа заднината на порастот на силата на Русија. Во оваа смисла, неодамна американскиот генерал Дејвид МекКернан изјави дека американските трупи ќе останат во нивните европски бази поради порастот на силата на Русија.

САД имаат околу 730 воени инсталации секаде низ светот, кои се контролирани од Пентагон. Покрај 1,4 милиони активни припадници на американската армија тие имаат и повеќе од 369.000 лица, кои работат по нивните бази и инсталации низ светот. Тоа се однесува и на оние кои се наоѓаат ангажирани во акциите на НАТО за пацификација на ситуациите во Авганистан и во Ирак, каде во последно време се појавува тенденција на сè поголемо учество на трупи од новите членки на НАТО, како нивен дел од општите заложби за мировни операции и борбата против меѓународниот тероризам.



**ТЕНКОВИТЕ ГИ
ПАЛАТ МОТОРИТЕ!**

Договорот за конвенционално оружје во Европа беше потпишан на 19.11.1990 г. во Париз од 22 држави. Тој постави плафон за секој воен блок (НАТО пактот и Варшавскиот договор) од Атлантикот до Урал, за располагање со

оружје кое може да се користи за ненадеен напад или за водење широки офанзивни дејства. Потписничките на Договорот се обврзаа дека ќе го ограничат своето конвенционално оружје во овие плафони:

- 20.000 тенкови
- 20.000 артилериски орудја
- 30.000 вооружени борбени возила
- 6.800 борбени авиони и
- 2.000 борбени хеликоптери

Договорот поставува лимити и на пропорциите на оружјето со кои може да располага секоја земја-потписничка, кои изнесуваат една третина од целото оружје за сите држави во Европа. Овие лимити се:

- 13.300 тенкови
- 13.700 артилериски орудја
- 20.000 вооружени борбени возила
- 5.150 борбени авиони и
- 1.500 борбени хеликоптери



**ЛОШИ
ПЕРСПЕКТИВИ
ЗА МИРОТ**

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

tel. 02/ 3215980

ProMedia